

БЛАГОДАРАМ ЗА ТВОЈОТ ФИДБЕК

1 – Дневна програма



Навремена, оригинална и ефективна повратна информација, може да завземе улога на најуспешна стратегија за професионален перформанс. А, уметноста за позитивен одговор на истата, има моќ да даде многу повеќе од само благодарност, односно, има моќ директно да рефлектира понатамошно превземање активности.

За таа цел, DOOR, нуди програма која преку правилен „мајндсет,, потребни вештини и алатки, ја зголемува свеста за ефективни повратни информации.

Благодарам за
твојот фидбек

Теми

- + Извор и видови на повратна информација
- + Водич за барање и давање повратна информација
- + Повратна информација како развојна алатка
- + Општо познати акции и грешки при повратни информации
- + Вежби за давање конструктивен фидбек

Цел на програмата

1. Свест за улога и значајност на повратна информација
2. Стекнати вештини за давање и примање на структурирани и повратни информации со ефективен манир
3. Повратна информација како личен и професионален развој
4. Начини за избегнување на општопознати грешки при повратни информации
5. Само – проценка на тековни вештини за размена на повратни информации и план на активности за надминување на празнини

Времетраење

1 Ден

#ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА, КАКО НАЧИН НА РАЗВОЈ!

Распоред на програма

Извор и видови на фидбек

- + Потреба од повратна информација
- + Видови на повратна информација
- + Внатрешни и надворешни извори на повратна информација
- + Повратна информација: факти од развојна психологија

Водич за повратни информации

- + Истакнати карактеристики за конструктивен фидбек: „GOT-US!,,
- + SBI модел за конструктивен фидбек на навремен, структуриран и ефективен манир

Повратна информација како развојна алатка

- + Повратна информација како личен развој; цел кон подобри работни односи

- + Повратна информација за професионален раст
- + Лична фидбек комфорт зона

Општо познати акции и грешки при повратни информации

- + Препознавање на дејства кои можат да спречат добро примање на повратна информација
- + Совети за избегнување на општопознати грешки при повратна информација

Вежби за давање конструктивен фидбек

- + Начин – 4 стила на конструктивен фидбек

Финален план за подобрена размена на повратни информации

- + Лична акција – моментална и последователна
- + Фидбек како појадок за шампиони на новата ера

Повеќе информации

Слободно контактирајте не ако сакате да дознаете повеќе за нашите тренинг програми.

+ 389 70 206 383

info@doortraining.mk